

## МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛИЕ, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

### УПРАВА ЗА ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ РАБОТИ

## СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВНОСТ

Управата за хидрометеоролошки работи, согласно Законот за слободен пристап до информациите од јавен карактер („Службен весник на РМ“ Бр. 13/2006) и согласно член 9 и 10, како правно лице објавува **Листа** на имател на информации, што се создадени и се во сопственост на Управата.

#### **Хидролошки информации**

- Слободен пристап преку годишни публикации, неделни, вонредни, преку средствата за информирање (веб страна, електронска пошта). Сите хидролошки параметри кои се мерат и набљудуваат од државната мрежа на хидролошки станици во Република Македонија, кои се дефинирани и кои се спремни за публикување:
- Водостои на реките, природните езера и подземните води;
- Температура на површинските и подземните води;
- Протеци на вода-на водотеците и изворите;
- Пренос на суспендиран нанос во водотеците

#### **Метеоролошки, климатолошки и агрометеоролошки информации:**

- Метеоролошки, климатолошки и агрометеоролошки набљудувачки систем во државната мрежа;
- Сите видови на метеоролошки и климатолошки мерења: часовни, перманентни и дневни вредности за потребите на времето, климата и квалитетот на амбиенталниот воздух;
- Годишни, месечни билтени за потребите на климатологија, агроклиматологија и др.
- Метеоролошка документација од државната мрежа.

#### **Природна средина:**

- Мониторинг на квалитетот на воздух во Република македонија:
- Среднодневни податоци: сулфур диоксид, чад, азотдиоксид;
- Месечни извештаи за квалитетот на воздухот во Република Македонија, на 19 мерни места;
- Мониторинг на квалитетот на површинските води: месечни извештаи за квалитетот на водата на мерни места во Р.Македонија;
- Параметри-нутриенти: амониум јон, нитрити, нитрати, вкупен органски азот, ортофосфати и вкупен фосфор;
- Биолошки параметри: сапробиолошки параметри: хемиски и физички параметри;
- Бикарбонати, карбонати, хидрооксид, сулфати, хлориди, калциум, магнезиум, натриум, калиум, тврдина (вкупни)
- Штетни и опсни материи:
- Метали: железо, манган, олово, цинк, кадмиум, хром, никел, кобалт, бакар, алуминиум, молибден
- Санитарно –токсични материи: цијанид, феноли сулфиди

### **Анализа и прогноза на време:**

- Билтени за метеоролошки податоци во Р.Македонија и Европа;
- Дневни билтени за едnodневна прогноза;
- Тридневна прогноза;
- Викенд прогноза: најава на временски непогоди

**Радарско следење и модификација на времето** преку системот за радарска идентификација и модификација на времето (Служба за заштита од град на земјоделските култури) со инсталирани противградобијни станици во Р.Македонија;

- Радарско набљудување на атмосферата (Real Time);
- Рана најава и предупредување за опасни временски непогоди;
- Детални информации за активноста на системот за заштита од град

Управата за хидрометеоролошки работи, како јавен сервис, ќе настојува во наредниот период да гради стратегија за зголемување на довербата помеѓу граѓаните и јавните институции.

**Управа за хидрометеоролошки работи**